

ВЕНЕЦ АД с.Долни Дисан

---

МБ 402308

Едб4019989100820

С.Долни Дисан

Врз основа на член 166-б од Законот за хартии од вредност  
(Службен весник на Р.Македонија 57/10) доставуваме финансиски  
податоци за работењето на Венец АД за 2023 година

СО ПОЧИТ

ВЕНЕЦ АД



**ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан**

**Финансиски извештаи**

**и**

**Извештај на независниот ревизор**

**за годината која завршува на 31 Декември 2023**

**Април 2024**

## СОДРЖИНА

	<b>Страна</b>
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	3-4
<b>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ</b>	
Извештај за сеопфатна добивка	5
Извештај за финансиска состојба	6
Извештај за промени во капиталот	7
Извештај за паричните текови	8
Белешки кон финансиските извештаи	9 - 26
ДОДАТОК 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД	
ДОДАТОК 2 – Годишна сметка за 2023 година	
ДОДАТОК 3 – Годишен извештај за 2023 година	



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

## ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЛТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш  
тел. ++389 (32) 633-632,  
тел.моб. ++389 (72) 208-072,  
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com  
www.idejaplus.mk

До

Сопствениците и раководството на  
ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан

### ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан, кои се состојат од Извештај за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2023 година, Извештај за сеопфатна добивка, Извештај за промените на капиталот и Извештај за паричните текови за годината која завршува на тој ден, како и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

#### ***Одговорност на раководството за финансиските извештаи***

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени и објавени во Република Северна Македонија и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

#### ***Одговорност на ревизорот***

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со стандардите за ревизија кои се во примена во Република Северна Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешни прикажувања на финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.



Друштво за ревизија, проценка, вештачење и финансиски консалтинг

## ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЈТИНГ ДОО РАДОВИШ

ул. Коста Сусинов бр.22 Радовиш  
тел. ++389 (32) 633-632,  
тел.моб. ++389 (72) 208-072,  
e-mail: idejaplusrevizija@yahoo.com  
www.idejaplus.mk

### **Мислење на ревизорот**

Според нашето мислење, финансиските извештаи ја прикажуваат реално и објективно, во сите значајни аспекти, финансиската состојба на ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан на ден 31 декември 2023 година, како и финансиските резултати и неговите паричните текови за годината која која завршува на тој ден, во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

### **Извештај за други правни и регулативни барања**

Раководството на Друштвото е, исто така, одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан за годината која завршува на 31 декември 2023 година.

Радовиш, 27.04.2024 година

Јанка Димитрова

Овластен ревизор

ИДЕЈА ПЛУС РЕВИЗИЈА & КОНСАЈТИНГ ДОО

Управител

Јанка Димитрова



**ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА**  
**за годината која завршува на 31 декември 2023 година**  
**Во илјади денари**

Опис	Белешка	2023	2022
<b>Приходи од работењето</b>			
Приходи од продажба	4	186.131	138.415
Останати приходи	5	16.302	27.023
Капитализирано сопствено производство и услуги		8.698	6.373
<b>Вкупно приходи од работењето</b>		<b>211.131</b>	<b>171.810</b>
<b>Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство</b>		<b>14.695</b>	<b>25.656</b>
<b>Расходи од работењето</b>			
Трошоци за сировини и други материјали	6	53.199	51.877
Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	7	62.209	53.841
Услуги со карактер на материјални трошоци	8	5.956	8.278
Останати трошоци од работењето	9	21.477	21.124
Трошоци за вработените	10	49.630	42.449
Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	11	14.911	15.086
Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства	12	-	-
Резервирања за трошоци и ризици	13	-	-
Останати расходи од работењето	14	12.437	2.919
<b>Вкупно расходи од работењето</b>		<b>219.818</b>	<b>195.574</b>
Финансиски приходи	15	197	51
Финансиски раходи	16	2.133	1.025
<b>Удел во добивката/(загубата) на придружените друштва</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Добивка/(Загуба) од редовното работење</b>		<b>4.072</b>	<b>918</b>
Нето добивка/(загуба) од прекинати работења		-	-
<b>Добивка/(Загуба) пред оданочување</b>	17	<b>4.072</b>	<b>918</b>
Данок на добивка	18	605	332
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
<b>Нето добивка/(загуба) за деловната година</b>	19	<b>3.467</b>	<b>586</b>
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
<b>Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за годината</b>	20	<b>3.467</b>	<b>586</b>
Сеопфатна добивка/(загуба) којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		3.467	586
Сеопфатна добивка/(загуба) којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-
Заработувачка по акција (во денари)		990,44	167,29

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на менаџментот на 11.03.2024 година.  
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан  
Претседател на Управен одбор - Илија  
Јанчев




ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА  
на 31 декември 2023 година  
Во илјади денари

Опис	Белешка	2023	2022
<b>СРЕДСТВА</b>			
<b>Нетековни средства</b>			
Материјални и нематеријални средства	21	211.322	210.878
Долгорочни финансиски средства		1	1
<b>Вкупно нетековни средства</b>		<b>211.323</b>	<b>210.879</b>
<b>Тековни средства</b>			
Залихи	22	104.205	84.674
Побарувања од поврзани друштва		2.829	2.095
Побарувања од купувачи	23	124.765	140.618
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	24	-	-
Останати краткорочни побарувања	25	63	1.345
Краткорочни финансиски средства	26	-	4.071
Парични средства и парични еквиваленти	27	352	364
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	28	311	607
<b>Вкупно тековни средства</b>		<b>232.525</b>	<b>233.775</b>
<b>ВКУПНО СРЕДСТВА</b>		<b>443.848</b>	<b>444.655</b>
<b>ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ</b>			
Основна главнина		11.003	11.003
Ревалоризациска резерва		224.407	225.872
Резерви		7.499	7.479
Акумулирана добивка/(загуба)		61.475	61.412
Добивка/(Загуба) за деловната година		3.467	586
<b>Вкупно главнина и резерви</b>	29	<b>307.851</b>	<b>306.351</b>
<b>Неконтролирано учество</b>		-	-
<b>Долгорочни резервирања за ризици и трошоци</b>		-	-
<b>ОБВРСКИ</b>			
<b>Долгорочни обврски</b>	30	<b>22.490</b>	<b>23.364</b>
<b>Одложени даночни обврски</b>		-	-
<b>Тековни обврски</b>			
Обврски спрема добавувачи	31	62.667	72.390
Обврски за аванси, депозити и кауции	32	1.831	637
Останатите тековни обврски	33	13.974	9.084
Тековни обврски по заеми и кредити	34	28.577	31.262
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	35	6.458	1.567
<b>Вкупно тековни обврски</b>		<b>113.507</b>	<b>114.940</b>
<b>ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ</b>		<b>443.848</b>	<b>444.655</b>

Овие финансиски извештаи се усвоени од страна на менаџментот на 11.03.2024 година.  
Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.



ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан  
Претседател на Управен одбор - Илија  
Јанчев

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ**  
**за годината која завршува на 31 декември 2023 година**  
**Во илјади денари**

Опис	Основна главнина	Ревалори- зациони резерви	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка/ (Загуба)	Вкупно
<b>Состојба на 01.01.2023</b>	<b>11.003</b>	<b>225.872</b>	<b>7.458</b>	<b>62.019</b>	<b>306.351</b>
Корекција на добивка од минати години	-	(1.465)	41		(1.423)
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за 2023 година				3.467	3.467
Реинвестирана добивка				-	-
Исплатена дивиденда				(543)	(543)
<b>Состојба на 31.12.2023</b>	<b>11.003</b>	<b>224.407</b>	<b>7.499</b>	<b>64.942</b>	<b>307.851</b>

Опис	Основна главнина	Ревалори- зациони резерви	Законски, статутарни и останати резерви	Добивка / (Загуба)	Вкупно
<b>Состојба на 01.01.2022</b>	<b>11.003</b>	<b>225.872</b>	<b>7.458</b>	<b>61.453</b>	<b>305.785</b>
Корекција на добивка од минати години	-	-	-	(20)	(20)
Вкупна сеопфатна добивка/(загуба) за 2022 година				586	586
Реинвестирана добивка				-	-
Исплатена дивиденда				-	-
<b>Состојба на 31.12.2022</b>	<b>11.003</b>	<b>225.872</b>	<b>7.458</b>	<b>62.019</b>	<b>306.351</b>

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ**  
**за годината која завршува на 31 декември 2023 година**  
**Во илјади денари**

Опис	2023	2022
<b>I. Готовински тек од оперативни активности</b>		
Нето добивка/(загуба) по оданочување	3.467	586
Корекција на добивка од минати години	(1.423)	(20)
Амортизација на основни средства (Зголемување)/Намалување на тековните средства	14.911	15.086
Залихи	(19.530)	(31.248)
Побарувања од поврзани друштва	(734)	(289)
Побарувања од купувачи	15.853	14.992
Останати краткорочни побарувања	1.282	(245)
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)	296	50
<b>Вкупно (зголемување)/Намалување на тековните средства</b>	<b>(2.833)</b>	<b>(16.739)</b>
<b>Зголемување/(намалување) на тековни обврски</b>		
Обврски спрема поврзани друштва	-	-
Обврски спрема добавувачи	(9.723)	(509)
Обврски за аванси, депозити и кауции	1.194	(16)
Останати тековни обврски	4.891	(2.934)
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)	4.891	1.557
<b>Вкупно зголемување/(намалување) на тековни обврски</b>	<b>1.253</b>	<b>(1.901)</b>
<b>Вкупно нето готовина од оперативни активности</b>	<b>15.375</b>	<b>(2.989)</b>
<b>II. Готовински тек од инвестициски активности</b>		
Набавка на материјални и нематеријални средства	(17.144)	(14.926)
Продажба на материјални и нематеријални средства	1.790	2.304
Краткорочни финансиски средства	4.071	-
<b>Вкупно нето готовински тек од инвестициски активности</b>	<b>(11.284)</b>	<b>(12.622)</b>
<b>III. Готовински тек од финансиски активности</b>		
Долгорочни обврски	(874)	6.936
Тековни обврски по заеми и кредити	(2.686)	8.826
Исплатени дивиденди	(543)	-
<b>Вкупно нето готовински тек од финансиски активности</b>	<b>(4.103)</b>	<b>15.762</b>
<b>Вкупно нето пораст/(намалување) на готовината</b>	<b>(12)</b>	<b>150</b>
<b>Готовина на почетокот од годината</b>	<b>364</b>	<b>214</b>
<b>Готовина на крајот од годината</b>	<b>352</b>	<b>364</b>

Белешките кон овие финансиски извештаи се интегрален дел на истите и треба да се читаат во врска со истите.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината која завршува на 31 декември 2023 година**  
**Во илјади денари**

---

## 1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва на 18.02.1974 година.

Основна деловна активност на Друштвото е со шифра 01.21 – Одгледување на грозје.

Основачите на Друштвото се наведени во акционерската книга

Вид на акции: обични

Вкупен број на акции: 3.500

Број на акционери : 54

Номинална вредност по акција: ЕУР 51,12

Номинална вредност на капиталот: ЕУР 178.920

Седиштето на Друштвото е лоцирано во с. Долни Дисан, Неготино, Република Северна Македонија.

На 31 декември 2023 година, Друштвото има 106 вработени (31 декември 2022: 106 вработени).

Со актот за основање на ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан се утврдени одредби кои го регулираат целокупното работење на ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан.

Со друштвото раководи претседателот на Управниот одбор Илија Јанчев кој дава идеи и иницира предлози за поуспешно менаџирање и управување со друштвото.

## 2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

### 2.1. Основа за изготвување и презентација на финансиските извештаи

Во согласност со одредбите на Законот за трговски друштва, правните лица во Република Северна Македонија имаат обврска да водат сметководство и да подготвуваат финансиски извештаи во согласност со усвоените меѓународни стандарди за финансиско известување, објавени во Службен весник на Република Северна Македонија.

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија т.е во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година. Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2022 година.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута. Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2023 година  
Во илјади денари

---

## 2.2. Принцип на континуитет

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

## 2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки. Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства.

## 2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2022.

## 2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

## 2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

## 2.7. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг.

Приходите поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

Оперативниот лизинг се однесува на изнајмување на деловни простории, магацини и други трошоци за закупнина. Гореспоменатите трошоци се искажани во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот кога таквите трошоци настануваат, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг.

## 2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Друштвото.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината која завршува на 31 декември 2023 година**  
**Во илјади денари**

---

## **2.9. Трошоци на позајмување**

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануваат.

## **2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните/негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула**

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

## **2.11. Недвижности, постројки и опрема**

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2023 година се состојат од земјиште, недвижности и опрема. Недвижностите и опремата почетно се признаваат по набавна вредност, а последователно се намалуваат за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и / или рабати ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е компетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како "Останати приходи" додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како Останати трошоци од работењето.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на депрецијација е сменета како резултат на променетото движење.

По почетното признавање, недвижностите, постројките и опремата се вреднуваат по набавна, односно претпоставена набавна вредност намалена за акумулираната депрецијација и резервирањата поради оштетување, доколку постојат. Претпоставената набавна вредност претставува ревалоризирана набавна вредност на одредени ставки на недвижностите, постројките и опремата кои се ревалоризирани во периодите пред 2005 година по пат на примена на коефициенти за индексирање утврдени од страна на Државниот Завод за Статистика.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината која завршува на 31 декември 2023 година**  
**Во илјади денари**

---

### 2.12. Нематеријални средства

Нематеријалните средства се прикажуваат според нивната набавна вредност намалена за акумулираната амортизација. Трошоците поврзани со одржувањето на нематеријалните средства се признаваат како трошоци во моментот на нивно настанување.

Последователните набавки се вклучени во евидентираната вредност на средството или се признаваат како посебно средство, соодветно, само кога постои веројатност од прилив на идни економски користи за Друштвото поврзани со ставката и кога набавната вредност на ставката може разумно да се измери.

### 2.13. Биолошки средства

Биолошките средства се признаваат според нивната објективна вредност намалена за секоја акумулирана амортизација и сите акумулирани загуби поради оштетување. Штом објективната вредност на такво биолошко средство ќе стане веродостојно мерлива, ентитетот треба да го мери средството според неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци во моментот на продажба.

Приносот од биолошките средства се признава како залиха по неговата објективна вредност намалена за проценетите трошоци на продажба.

### 2.14. Амортизација и депрецијација

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компететните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Прописаните годишни стапки на депрецијација и амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема и нематеријални средства се како што следува:

Недвижности	2,5% - 10%
Биолошки средства и инвентарна опрема	2%-10%
Деловен инвентар	5% - 20%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%
Долгорочни нематеријални средства	25%

Депрецијацијата на недвижностите и опремата и амортизацијата на нематеријалните средства започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

### 2.15. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместлива вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината која завршува на 31 декември 2023 година**  
**Во илјади денари**

---

Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 “Оштетувања на средствата”.

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

#### **2.16. Залихи**

Залихите, освен залихата на приносот од биолошките средства, иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето реализационата вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на плански цени. Нето реализационата вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата. Цената на чинење на залихите ги вклучува трошоците на директните материјали, директната работна сила, останатите директни трошоци и поврзани на нив општи производни трошоци.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во “Останати оперативни трошоци” се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

#### **2.17. Капитални вложувања**

Вложувањата во придружени претпријатија се искажуваат според набавна вредност. Придружени претпријатија се правни лица во кои Друштвото има значајно влијание (вообичаено 20% или повеќе од гласачките права).

#### **2.18. Финансиски инструменти**

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според номиналната вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Билансот на состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент.

При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство. Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината која завршува на 31 декември 2023 година**  
**Во илјади денари**

---

**(а) Побарувања од купувачи**

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките “Останати трошоци на работењето” (Белешка 9). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на “Останати оперативни приходи”.

**(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи**

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

**(в) Оперативни обврски**

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

**2.19. Пари и парични средства**

Парите и паричните еквиваленти се состојат од средствата на жиро сметки, благјаната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

**2.20. Надоместоци на вработени**

**Даноци и придонеси на вработените за социјално осигување**

Во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки.

Друштвото исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови.

Друштвото нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пезиско и инвалидско осигување на Северна Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2023 година  
Во илјади денари

---

Не постојат други пензиски шеми или пост-пензиски планови за бенефиции, па соодветно на тоа, непостојат и дополнителни обврски кои се однесуваат на пензии. Друштвото исто така исплаќа двократен износ од просечно исплатена нето плата во Република Северна Македонија како отпремнина во случај на заминување во старосна пензија.

#### **2.21. Данок на добивка**

##### ***Тековен данок на добивка***

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Северна Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2022: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни опеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава ја претставува даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

##### ***Одложени даноци***

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи ја во предвид веројатноста оданочивата добивка да биде искористена наспроти одбитните времени разлики. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

#### **2.22. Данок на додадена вредност**

Приходите, трошоците и средствата се признаваат намалени за износот на данокот на додадена вредност, освен кога данокот на додадена вредност од набавка на средства или услуги не е надоместив од даночната власт, во кој случај данокот на додадена вредност се признава како дел од трошоците за стекнување на средството или како дел од трошокот каде што е соодветно и побарувања и обврски кои се искажани со вклучен износ на данокот на додадена вредност.

Нето износот на данокот на додадена вредност кој се надоместува од, или се плаќа на даночните органи се вклучува како дел од побарувањата или обврските во Извештајот за финансиска состојба.

#### **2.23. Дивиденди**

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

#### **2.24. Обелоденувања за поврзани субјекти**

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи.



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2023 година  
Во илјади денари

### 2.25. Државни поддршки

Државните поддршки, се признаваат по објективна вредност кога постои разумно уверување дека се исполнети условите поврзани со нив и дека поддршките ќе бидат примени.

Државните поддршки се признаваат во добивката или загубата на систематска основа во периодот во кои друштвото ги признава како расходи поврзаните трошоци за кои поддршките се наменети да ги надоместат.

Државните поддршки се презентираат како одобрувања во извештајот за сеопфатна добивка, било посебно или под општиот наслов како што е „Останати оперативни приходи“.

### 2.26. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на Друштвото на денот на извештајот за финансиска состојба (настани за кои може да се врши корегирање) се рефлектирани во финансиските извештаи.

Настаните по завршетокот на годината за кои не може да се врши корегирање се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

## 3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност, пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

### 3.1. Пазарен ризик

#### (а) Ризик од курсни разлики

Друштвото е изложено на ризик од курсни разлики бидејќи има деловни активности на странски пазари т.е побарувања и обврски искажани во странска валута. Друштвото не користи посебни финансиски инструменти за намалување на овој ризик.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзијаво денари на ставките од Билансот на состојба искажани во странска валута на 31 декември 2023 и 2022 година се дадени во следниов преглед:

валута	Во денари	Во денари
	2023	2022
ЕУР	61,4950	61,4932
УСД	55,6516	57,6535

#### (б) Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени со варијабилни каматни стапки.

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2023 година  
Во илјади денари

---

**(е) Ценовен ризик**

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според пазарната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

Изложеноста на Друштвото на ценовен ризик поврзан со производите е контролиран од страна на раководството кој постојано ја следи конкуренцијата, го анализира ценовниот ризик и превзема соодветни корективни мерки

**3.2. Ликвидносен ризик**

Управувањето со ликвидносниот ризик е централизирано во Друштвото. Друштвото располага со доволно високоликвидни средства (пари и парични средства како и континуиран прилив на пари од продадени производи) за навремено подмирување на обврските кон надворешните добавувачи.

Раководството на Друштвото води грижа за обезбедување на ликвидноста. Раководството управува со ризикот од ликвидност преку одржување на одреден износ на слободни пари и парични еквиваленти и врши секојдневно следење на состојбата на паричните средства и проекции за идните парични приливи и одливи.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

**3.3. Кредитен ризик**

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Друштвото континуирано ги следи постојните клиенти и останати договорни страни и ги вклучува овие податоци во управувањето на кредитниот ризик. Кредитниот ризик за парични средства и еквиваленти се смета за незначаен бидејќи Друштвото работи со реномирани банки со висок кредитен рејтинг.

**3.4. Управување со капиталниот ризик**

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците. Со намера да изврши прилагодувања на структурата на капиталот Друштвото може да ги превземе следните активности: прилагодување на износот на исплатени дивиденди на акционерите, да им го поврати капиталот на акционерите, да изврши емисија на нови акции или да изврши продажба на средства за да го намали долгот.

**3.5. Проценки на објективната вредност**

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината која завршува на 31 декември 2023 година**  
**Во илјади денари**

расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се најваљидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

**Белешка 4 Приходи од продажба**

Опис	2023	2022
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги на поврзани друштва во земјата	88.956	63.435
Приходи од продажба на добра (стоки) во земјата	61.423	57.527
Приходи од продажба на добра (производи, стоки) и услуги во странство	31.853	12.728
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	3.900	4.725
<b>Вкупно</b>	<b>186.131</b>	<b>138.415</b>

**Белешка 5 Останати приходи**

Опис	2023	2022
Добивки од продажба на нематеријални и материјални средства	372	314
Добивки од продажба на биолошки средства	743	923
Вишоци	-	4
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	14.186	8.257
Останати приходи од работењето	1.001	17.525
<b>Вкупно</b>	<b>16.302</b>	<b>27.023</b>

**Белешка 6 Трошоци за суровини и други материјали**

Опис	2023	2022
Трошоци за суровини и материјали (за производство)	26.968	26.761
Трошоци за енергија (за производство)	11.369	15.484
Трошоци за резервни делови и материјали за одржување (за производство)	2.826	1.860
Трошоци за амбалажа	11.476	7.178
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и автогуми (за производство)	560	595
<b>Вкупно</b>	<b>53.199</b>	<b>51.877</b>

**Белешка 7 Набавна вредност на продадени стоки, материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми**

Опис	2023	2022
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	58.622	49.651
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	3.628	4.232
<b>Вкупно</b>	<b>62.250</b>	<b>53.882</b>

**Белешка 8 Услуги со карактер на материјални трошоци**

Опис	2023	2022
Транспортни услуги	2.225	2.938
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	291	286
Наем - лизинг	2.398	4.000
Останати услуги	1.042	1.054
<b>Вкупно</b>	<b>5.956</b>	<b>8.278</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
**за годината која завршува на 31 декември 2023 година**  
**Во илјади денари**

**Белешка 9 Останати трошоци од работењето**

Опис	2023	2022
Трошоци за репрезентација	427	281
Трошоци за осигурување	6.586	5.366
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	401	385
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	27	143
Останати трошоци на работењето	14.036	14.949
<b>Вкупно</b>	<b>21.477</b>	<b>21.124</b>

**Белешка 10 Трошоци за вработените**

Опис	2023	2022
Плата и надоместоци на плата - бруто	46.647	40.478
Останати трошоци за вработените	1.609	1.461
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	1.373	510
<b>Вкупно</b>	<b>49.630</b>	<b>42.449</b>

**Белешка 11 Амортизација**

Опис	2023	2022
Амортизација на градежни објекти	1.531	1.765
Амортизација на постројки и опрема	9.297	5.939
Амортизација на алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	907	2.452
Амортизација на биолошки средства	3.170	4.923
Амортизација на нематеријални средства	6	6
<b>Вкупно</b>	<b>14.911</b>	<b>15.086</b>

**Белешка 12 Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства**

Друштвото нема вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни и тековни средства.

**Белешка 13 Резервирања за трошоци и ризици**

Друштвото нема резервирања за трошоци и ризици.

**Белешка 14 Останати расходи од работењето**

Опис	2023	2022
Загуби врз основа на расходување и загуба од продажба на биолошки средства	407	317
Кусоци, кало, растур, расипување и кршење	307	350
Останати расходи од работењето	11.723	2.252
<b>Вкупно</b>	<b>12.437</b>	<b>2.919</b>

**Белешка 15 Финансиски приходи**

Опис	2023	2022
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	15	28
Останати финансиски приходи	182	23
<b>Вкупно</b>	<b>197</b>	<b>51</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2023 година  
Во илјади денари

**Белешка 16 Финансиски расходи**

Опис	2023	2022
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	2.133	1.025
<b>Вкупно</b>	<b>2.133</b>	<b>1.025</b>

**Белешка 17 Добивка/Загуба пред оданочување**

Добивката пред оданочување за тековната 2023 година изнесува 4.072 илјади денари. Во минатата 2022 година добивката пред оданочување изнесуваше 918 илјади денари.

**Белешка 18 Данок на добивка и даночно непризнати расходи**

Друштвото во тековната 2023 година има прикажано добивка пред оданочување во вкупен износ од 4.072 илјади денари. Согласно важечките законски прописи данокот на добивка во 2023 година се пресметува на остварената добивка за тековната година зголемена за даночно непризнатите расходи и за помалку пресметаните приходи по стапка од 10%. Друштвото за 2023 година има пресметан данок на добивка во вкупен износ од 605 илјади денари (2022: 332), како што е прикажано во наредната табела

Опис	2023	2022
Добивка пред оданочување од БУ	4.072	918
Непризнати расходи за даночни цели	2.055	2.505
<b>Даночна основа</b>	<b>6.078</b>	<b>3.423</b>
Намалување на даночната основа	(22)	(22)
<b>Даночна основа</b>	<b>6.055</b>	<b>3.401</b>
Пресметан Данок на добивка (10% x даночна основа)	605	340
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	(8)
<b>Данок на добивка по намалување на даночната основа</b>	<b>605</b>	<b>332</b>

**Белешка 19 Нето добивка/загуба за деловната година**

Нето добивката од редовното работење за деловната 2023 година после оданочување изнесува 3.467 илјади денари. Во претходната 2022 година ова Друштво има остварено нето добивка по оданочување која изнесуваше 586 илјади денари.

**Белешка 20 Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината**

Вкупната сеопфатна добивка за тековната 2023 година изнесува 3.467 илјади денари. Вкупната сеопфатна добивка за претходната 2022 година изнесуваше 586 илјади денари.

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2023 година  
Во илјади денари

Опис	Земјиште	Објекти	Пос- тројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Био- лошки сред- ства	Немате- ријални средства	Сред- ства во подго- товка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2023	3.583	131.661	79.539	41.120	179.988	196	39.539	475.626
Нови набавки	-	1.166	14.360	6.171	1.034	-	6.581	29.311
Активирање на инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход и продажба	-	-	(9)	(1.354)	(3.185)	-	(12.167)	(16.716)
<b>Состојба на 31.12.2023</b>	<b>3.583</b>	<b>132.827</b>	<b>93.890</b>	<b>45.937</b>	<b>177.836</b>	<b>196</b>	<b>33.953</b>	<b>488.222</b>
Акумулирана депрецијација 01.01.2023	-	45.719	40.221	34.250	144.377	181	-	264.748
Депрецијација 2023	-	1.531	9.297	907	3.170	6	-	14.911
Расход и продажба	-	-	(2.759)	-	-	-	-	(2.759)
<b>Состојба на 31.12.2023</b>	<b>-</b>	<b>47.250</b>	<b>46.759</b>	<b>35.157</b>	<b>147.547</b>	<b>187</b>	<b>-</b>	<b>276.900</b>
<b>Нето сегашна вредност на 31.12.2022</b>	<b>3.583</b>	<b>85.942</b>	<b>39.318</b>	<b>6.870</b>	<b>35.611</b>	<b>15</b>	<b>39.539</b>	<b>210.878</b>
<b>Нето сегашна вредност на 31.12.2023</b>	<b>3.583</b>	<b>85.577</b>	<b>47.131</b>	<b>10.780</b>	<b>30.289</b>	<b>9</b>	<b>33.953</b>	<b>211.322</b>

  

Опис	Земјиште	Објекти	Пос- тројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Био- лошки сред- ства	Немате- ријални средства	Сред- ства во подго- товка	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2022	3.583	130.153	78.173	41.237	178.218	196	32.146	463.705
Нови набавки	-	1.508	1.778	14	2.125	-	9.501	14.926
Активирање на инвестиции	-	-	-	-	-	-	-	-
Расход и продажба	-	-	(412)	(130)	(355)	-	(2.108)	(3.005)
<b>Состојба на 31.12.2022</b>	<b>3.583</b>	<b>131.661</b>	<b>79.539</b>	<b>41.120</b>	<b>180.343</b>	<b>196</b>	<b>39.539</b>	<b>475.626</b>
Акумулирана депрецијација 01.01.2022	-	43.953	34.693	31.929	139.613	175	-	250.364
Депрецијација 2022	-	1.765	5.939	2.452	4.923	6	-	15.086
Расход и продажба	-	-	(412)	(130)	(159)	-	-	(701)
<b>Состојба на 31.12.2022</b>	<b>-</b>	<b>45.719</b>	<b>40.221</b>	<b>34.250</b>	<b>144.377</b>	<b>181</b>	<b>-</b>	<b>264.748</b>
<b>Нето сегашна вредност на 31.12.2021</b>	<b>3.583</b>	<b>86.199</b>	<b>43.480</b>	<b>9.308</b>	<b>38.605</b>	<b>20</b>	<b>32.146</b>	<b>213.342</b>
<b>Нето сегашна вредност на 31.12.2022</b>	<b>3.583</b>	<b>85.942</b>	<b>39.318</b>	<b>6.870</b>	<b>35.966</b>	<b>15</b>	<b>39.539</b>	<b>210.878</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2023 година  
Во илјади денари

**Белешка 22 Залихи**

Опис	2023	2022
Залихи на суровини и материјали	17.341	12.587
Залиха на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.961	2.830
Залиха на недовршено производство и полупроизводи	3.761	3.691
Залиха на готови производи	76.492	61.867
Залиха на трговски стоки	3.650	3.700
<b>Вкупно</b>	<b>104.205</b>	<b>53.426</b>

**Белешка 23 Побарувања од купувачи**

Опис	2023	2022
Побарувања од купувачи во земјата	103.986	119.480
Побарувања од купувачи во странство	20.779	21.139
<b>Вкупно</b>	<b>124.765</b>	<b>155.632</b>

Старосна структура на побарувањата:

Опис	до 1 година	до 3 години	над 3 години
Побарувања од купувачи во земјата	35.925	67.494	568
Побарувања од купувачи во странство	2.786	12.042	5.951

**Белешка 24 Побарувања за дадени аванси на добавувачи**  
Друштвото нема побарувања за дадени аванси на добавувачи.

**Белешка 25 Останати краткорочни побарувања**

Опис	2023	2022
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и останати давачки	-	1.288
Побарувања од вработените	63	57
<b>Вкупно</b>	<b>63</b>	<b>1.345</b>

**Белешка 26 Краткорочни финансиски средства**

Опис	2023	2022
Краткорочни кредити и заеми во земјата	-	4.071
<b>Вкупно</b>	<b>-</b>	<b>4.071</b>

**Белешка 27 Парични средства и парични еквиваленти**

Опис	2023	2022
Парични средства на трансакциски сметки во денари	293	195
Издвоени парични средства и акредитиви	59	-
Парични средства во благајна	-	169
<b>Вкупно</b>	<b>352</b>	<b>364</b>

**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2023 година  
Во илјади денари

**Белешка 28 Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи (АВР)**

Опис	2023	2022
Однапред платени трошоци	311	607
<b>Вкупно</b>	<b>311</b>	<b>607</b>

**Белешка 29 Главнина и резерви**

Опис	2023	2022
Основна главнина	11.003	11.003
Ревалоризациони резерви	224.407	225.872
Законски, статутарни и останати резерви	7.499	7.479
Акумулирана добивка/(загуба)	62.019	61.453
Добивка/(загуба) за деловната година	3.467	586
Реинвестирана добивка	-	(21)
Исплатена дивиденда	(543)	-
<b>Вкупно</b>	<b>307.851</b>	<b>306.371</b>

**Белешка 30 Долгорочни обврски**

Опис	2023	2022
Долгорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и странство	22.490	23.364
<b>Вкупно</b>	<b>22.490</b>	<b>23.364</b>

**Белешка 31 Обврски спрема добавувачи**

Опис	2023	2022
Обврски спрема добавувачи во земјата	61.712	70.873
Обврски спрема добавувачи од странство	954	1.517
<b>Вкупно</b>	<b>62.667</b>	<b>72.390</b>

Старосна структура на обврските:

Опис	до 1 година	до 3 години	над 3 години
Обврски спрема добавувачи во земјата	33.277	26.594	1.841
Обврски спрема добавувачи од странство	954		

**Белешка 32 Обврски за аванси, депозити и кауции**

Опис	2023	2022
Обврски за примени аванси, депозити и кауции во земјата	773	602
Обврски за примени аванси, депозити и кауции од странство	1.058	36
<b>Вкупно</b>	<b>1.831</b>	<b>637</b>



**БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**  
за годината која завршува на 31 декември 2023 година  
Во илјади денари

**Белешка 33 Останати тековни обврски**

Опис	2023	2022
Обврски за данокот на додадена вредност	2.086	2.008
Обврски за данок на добивка, данок на вкупен приход и данок на приход платен на странско правно лице (задржан данок)	279	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	1.235	1.117
Обврски за данок на имот	2.398	3.662
Обврски за плата и надоместоци на плата	2.515	2.298
Обврски спрема осигурителни друштва	5.461	-
<b>Вкупно</b>	<b>13.974</b>	<b>9.084</b>

**Белешка 34 Обврски по заеми и кредити**

Опис	2023	2022
Краткорочни кредити и заеми во земјата	28.577	31.262
<b>Вкупно</b>	<b>28.577</b>	<b>31.262</b>

**Белешка 35 Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди (ПВР)**

Опис	2023	2022
Однапред пресметани трошоци	6.458	1.567
<b>Вкупно</b>	<b>6.458</b>	<b>1.567</b>

**Белешка 36 Трансакции со поврзани страни**

Друштвото нема трансакции со поврзани субјекти во текот на извршување на деловните активности.

**Белешка 37 Потенцијални обврски**

**37.1 Хипотеки и обезбедување**

Друштвото има дадено хипотеки на својот имот како обезбедување за плаќања по кредитни обврски спрема банки (Белешка 30 и 34).

**37.2 Судски спорови**

Со состојба 31.12.2023 година Друштвото не се јавува како странка во судски спорови, ниту како тужител, ниту како тужена страна.

**37.3 Даночни обврски**

Со состојба 31.12.2023 година во друштвото не е вршена контрола по основ на данок на добивка, данок на додадена вредност и персонален данок на доход, поради што презентираниите даночни обврски во овие финансиски извештаи не може да се сметаат за кнечни.

**Белешка 38 Последователни настани**

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле некои материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

**ДОДАТОК 1**

**Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работењето согласно одредбите на ЗТД**

Согласно член 476, став 4 од Законот за трговски друштва годишната сметка која ја изготвуваат трговските друштва вклучува консолидиран биланс на состојба и консолидиран биланс на успех и објаснувачки белешки.

Согласно член 476, став 6 од Законот за трговски друштва годишна сметка и финансиски извештај кои се однесуваат за иста деловна година и кои се подготвени согласно одредбите на Законот и со прописите за сметководство треба да содржат идентични податоци за состојбата на средствата, обврските, приходите, расходите, главнината и остварената добивка односно загуба на друштвото за деловната година.

Согласно член 477, став 6 од Законот за трговски друштва, Органот на управување на Друштвото, покрај годишната сметка, односно финансиските извештаи, е должен, по завршување на секоја деловна година да изготви и извештај за работата на друштвото во претходната година со содржина определена во член 384 став 7 од ЗТД.

Годишната сметка на Друштвото (Биланс на состојба и Биланс на успех) и Годишниот извештај за работење се дадени во Додатоците 2 и 3.

Органот на Управување на Друштвото го разгледал и одобрил Годишниот извештај за работење.

**ВЕНЕЦ АД с. Долни Дисан**

**Претседател на Управен одбор**

**Илија Јанчев**



**ДОДАТОК 2**

**Годишна сметка за 2023 година**

- Биланс на состојба (Извештај за финансиска состојба)
- Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

ЕМБС: 04020308

Целосно име: Друштво за производство на земјоделски и сточарски производи трговија и услуги ВЕНЕЦ АД увоз-извоз Долни Дисан

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2023

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

## Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	211.323.318,00			210.879.163,00
2	-- I.НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	8.680,00			14.548,00
8	-- Останати нематеријални средства	8.680,00			14.548,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	211.313.654,00			210.863.631,00
10	-- Недвижности (011+012)	89.159.978,00			89.525.365,00
11	-- Земјиште	3.583.215,00			3.583.215,00
12	-- Градежни објекти	85.576.763,00			85.942.150,00
13	-- Постројки и опрема	47.130.918,00			39.318.056,00
14	-- Транспортни средства	10.780.470,00			6.869.751,00
16	-- Биолошки средства	30.289.366,00			35.611.313,00
18	-- Материјални средства во подготовка	33.952.922,00			39.539.146,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	984,00			984,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	984,00			984,00
29	-- Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	984,00			984,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	232.213.458,00			233.168.067,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	104.204.586,00			84.674.442,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	17.340.973,00			12.586.899,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.960.539,00			2.830.135,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	3.760.880,00			3.690.840,00
41	-- Залихи на готови производи	76.491.889,00			61.866.873,00
42	-- Залихи на трговски стоки	3.650.305,00			3.699.695,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	127.656.474,00			143.021.259,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	2.828.113,00			2.094.809,00
47	-- Побарувања од купувачи	124.765.197,00			140.618.385,00
50	-- Побарувања од вработените	63.164,00			57.164,00

51	-- Останати краткорочни побарувања			250.901,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)			5.107.898,00
57	-- Побарувања по дадени заеми			4.070.832,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства			1.037.066,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	352.398,00		364.468,00
60	-- Парични средства	352.398,00		364.468,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	310.941,00		607.370,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	443.847.717,00		444.654.600,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	307.851.442,00		306.351.089,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	11.002.685,00		11.002.685,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	224.407.077,00		225.830.437,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	7.457.911,00		7.457.911,00
72	-- Законски резерви	6.841.389,00		6.841.389,00
74	-- Останати резерви	616.522,00		616.522,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	61.516.696,00		61.474.327,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	3.467.073,00		585.729,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	129.538.350,00		136.736.989,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	22.489.597,00		23.363.543,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	22.489.597,00		23.363.543,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	107.048.753,00		113.373.446,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	62.666.725,00		72.389.611,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	1.831.070,00		637.396,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.235.409,00		1.116.583,00
100	-- Обврски кон вработените	2.515.055,00		2.298.269,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.365.150,00		2.007.505,00
102	-- Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	5.460.771,00		
104	-- Обврски по заеми и кредити	28.576.555,00		31.262.055,00
108	-- Останати краткорочни обврски	2.398.018,00		3.662.027,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	6.457.925,00		1.566.522,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	443.847.717,00		444.654.600,00

## Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за	Претходна година

			ТЕКОВНА ГОДИНА	
<b>201</b>	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	211.130.665,00		171.809.956,00
<b>202</b>	-- Приходи од продажба	186.130.954,00		138.414.608,00
<b>203</b>	-- Останати приходи	16.302.201,00		27.022.769,00
<b>204</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	65.557.713,00		39.901.461,00
<b>205</b>	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	80.252.769,00		65.557.713,00
<b>206</b>	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	8.697.510,00		6.372.579,00
<b>207</b>	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	221.950.232,00		196.599.022,00
<b>208</b>	-- Трошоци за сировини и други материјали	53.198.778,00		51.877.188,00
<b>209</b>	-- Набавна вредност на продадените стоки	58.622.171,00		49.650.767,00
<b>210</b>	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	3.628.072,00		4.231.600,00
<b>211</b>	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	5.955.916,00		8.277.789,00
<b>212</b>	-- Останати трошоци од работењето	22.849.697,00		21.634.311,00
<b>213</b>	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	48.256.592,00		41.938.807,00
<b>214</b>	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	31.327.040,00		28.835.424,00
<b>215</b>	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	6.550.436,00		5.137.000,00
<b>216</b>	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	8.769.922,00		6.505.265,00
<b>217</b>	-- Останати трошоци за вработените	1.609.194,00		1.461.118,00
<b>218</b>	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	14.869.493,00		15.044.464,00
<b>222</b>	-- Останати расходи од работењето	14.569.513,00		3.944.096,00
<b>223</b>	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	196.791,00		50.861,00
<b>230</b>	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	15.175,00		27.540,00
<b>233</b>	-- Останати финансиски приходи	181.616,00		23.321,00
<b>246</b>	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	4.072.280,00		918.047,00
<b>250</b>	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	4.072.280,00		918.047,00
<b>252</b>	-- Данок на добивка	605.207,00		332.318,00
<b>255</b>	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	3.467.073,00		585.729,00
<b>257</b>	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	106,00		106,00
<b>258</b>	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
<b>269</b>	-- Добивка за годината	3.467.073,00		585.729,00
<b>288</b>	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	3.467.073,00		585.729,00

## Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
---------------	------	------------------------	-------------------------	---	------------------

612	-- Сегашна вредност на градежни објекти од високоградба кои се користат за вршење дејност (< или = АОП 012 од БС)	85.576.763,00			85.942.150,00
616	-- Сегашна вредност на повеќегодишните насади (< или = АОП 016 од БС)	28.546.132,00			33.935.099,00
617	-- Сегашна вредност на основното стадо (< или = АОП 016 од БС)	1.743.234,00			1.676.214,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	154.277.954,00			125.686.900,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	31.853.000,00			12.727.708,00
651	-- Добивки од продажба на биолошки средства (< или = АОП 203 од БУ)	1.115.750,00			1.236.938,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	53.198.778,00			51.877.188,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	119.631,00			73.717,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	11.475.764,00			7.177.870,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	322.955,00			134.668,00
674	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	199.420,00			173.328,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	1.234.803,00			1.002.874,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	2.183.394,00			4.876.630,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	7.951.037,00			9.604.039,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	2.826.128,00			1.859.601,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	560.080,00			594.942,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	2.224.984,00			2.938.348,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	1.609.194,00			1.461.118,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	1.373.079,00			510.383,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	427.337,00			280.770,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	6.585.519,00			5.365.657,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	400.672,00			385.374,00
712	-- Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	27.016,00			143.150,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	106,00			106,00

## Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2008	- 01.21 - Одгледување на грозје	139.476.121,00			

<b>2330</b>	- 46.11 - Посредување во трговијата со земјоделски сировини, живи животни, текстилни сировини и полупроизводи	46.492.040,00			
<b>2386</b>	- 47.29 - Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници	25.359.295,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

**АЖУРИРАЈ ПОТПИШИ ПЕЧАТИ ЛИСТА НА ГОДИШНИ СМЕТКИ**